



Регионална соработка и вмрежување во полето на земјоделството, руралниот и економскиот развој во прекуграничните региони

Записник од VI Состанок на Групата на заинтересирани страни за прекуграничниот регион “Пчиња-Крајиште”

14, Март, 2018

Записник од VI состанок на Групата на заинтересирани страни за прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште"

07, Март, 2018
Старо Нагоричане, Македонија

Анекс 1: Листа на учесници

1. Листа на Учесници

На Шестиот состанок на групата на заинтересирани страни за прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште" учествуваа 43 учесници, претставници од групата на заинтересирани страни на прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште" и тимот на проектот на SWG.

2. Програма

6-ти состанок на Групата на заинтересирани страни за Прекуграничен регион на "Пчиња-Краиште"

07 Март, 2018, Етно село „Тимчевски“, општина Старо Нагоричане, Македонија

ПРОГРАМА

10:00 – 10:15 **Поздравен говор**

Г-ѓа Жаклина Јовановска, Градоначалник на општина Старо Нагоричане

Програма (Г -дин Предраг Марковиќ -SWG)

Рекапитулација на веќе реализирани активности во регионот "Пчиња-Краиште" Г -дин Предраг Марковиќ- SWG)

10:15 – 10:45 **Отворен повик за предлози за поддршка на луѓето да настапат во прекуграничниот регион.**

Г -дин Предраг Марковиќ

Г -дин Дарко Бужаровски

10:45 – 11:00 **Примери од Р2Р настани, листа на бодови и поддршка на настанот од проектот**

Г -дин Предраг Марковиќ

Г -дин Дарко Бужаровски

11:00 – 11:30 **Поддршка во подготовката на прекугранични предлог-проекти во регионот "Пчиња-Краиште"- дискусија**

11:30 – 12:00 **Организирање на можни обуки во регионот, оперативен протокол, други планирани настани и следните чекори**

12:00 – 13:00 **Ручек**

Записник од Состанокот

VI состанок на Групата на заинтересирани страни за прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште", се одржа на 7 март 2018 година во ресторанот "Тимчевски", општина Старо Нагоричане, Македонија.

3. Теми на дискусија

Фокусот на дискусијата беше на следните теми:

- Отворен повик за поддршка за активностите Луѓе за Луѓе за прекуграничниот регион на "Пчиња-Краиште"
- Примери на Р2Р настани, листа на бодови и поддршка на настанот;
- Поддршка при подготовка на предлог-проекти во прекуграничниот регионот "Пчиња-Краиште"
- Организирање на можни обуки во регионот, оперативен протокол, претседателство, други планирани настани и следните чекори

4. Официјално отворање на состанокот

Состанокот го отвори градоначалничката на Старо Нагоричане, Г-ѓа. Жаклина Јовановска, која даде поздравен говор и ја изрази поддршката на Општина Старо Нагоричане за работата на SWG и групата на заинтересирани страни во прекуграничниот регион “Пчиња-Краиште”

Анекс 2: Презентации за време на состанокот

5. Презентации

Теренскиот соработник, Г-дин Предраг Марковиќ, ја презентираше работата на проектот "Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните области", во која беа наведени мисијата и целите на новата фаза на проектот и резултатите од првот повик за активностите "Луѓе за Луѓе".

5.1 Теренскиот Соработник Г-дин. Предраг Марковиќ презентираше за регионот “Пчиња-Краиште”

- Презентација на прекуграничниот регион “Пчиња-Краиште”, заинтересираните страни, досегашните корисници и опис на активностите Луѓе за Луѓе на поддржани од страна на SWG во регионот.

5.2 Презентација за активностите "Луѓе за луѓе", постигнувања и критериуми со посебен акцент на партнерствата и влијанието врз животната средина:

ШТО СЕ АКТИВНОСТИТЕ ЛУЃЕ ЗА ЛУЃЕ?

Алатка за зајакнување на вмрежување, соработка, промоција на прекуграничните региони и нивните културни, традиционални, природни наследство и овозможување на економскиот потенцијал, и во однос на производи и услуги, како и создавање на прекугранични вредносни синџири/врски. Посебно внимание и придонес треба да се посвети за:

- Регионална промоција (традиција, културно и историско наследство, традиционални производи);
- Регионална соработка и вмрежување;
- Земјоделство и туризам;
- Влијанието на настанот врз животната средина;
- Родова еднаквост;
- Влијание на настанот врз приходот што произлегува од локалната и регионалната економија;
- Одржливост; - Прекугранично партнерство/соработка.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И БУЏЕТ

- Формуларот за аплицирање, заедно со дефинираниот буџет
- Бодување
- Одобрување за финансирање. Потребни дополнителни појаснувања или документи за поддршка на поднесената апликација и буџет
- Одобрените активности/трошоци треба да започнат по потпишување на договорот од страна на двете страни.

ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ – ФИНАНСИСКИ ОГРАНИЧУВАЊА/ТИПОВИ НА ТРОШОЦИ

- Промотивни трошоци - дизајн и печатење на промотивни материјали
- Трошоци за сместување за учесниците и излагачите;
- транспортни трошоци;
- Храна и пијалаци / освежувања;
- Изнајмување на објект;
- Изнајмување опрема - звук, светлина, сцена, шатори, штандови, опрема за превод;
- Ангажирање на обучувачи, експерти, фотографи, водичи, преведувачи, дизајнери;
- Материјали за работилници;
- Други трошоци кои се во согласност и придонесуваат кон организирање на настанот и се одобрени од SWG.

КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА И БОДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЛУЃЕТО ЗА ЛИЧНИТЕ

Евалуацијата на активностите "Луѓе за луѓе" се врши според следниве критериуми:

- Економски аспект и одржливост;
- Партнерство;
- Аспекти на животната средина на настанот / манифестацијата / акцијата;
- Очекувани резултати;
- Буџет и економичност;

5.2 Објаснување и презентација за грантовите за 2016-2017 година (видео) од Г-дин. Дарко Бужаровски, Регионален Менаџер за прекуграничните региони "Преспа", "Шара" и "Пчиња-Краиште"

- Основни информации за завршените грантови и постапките за аплицирање;
- Преглед на корисниците од првиот и вториот повик за предлози во прекуграничните региони "Преспа", "Шара", "Дрина-Тара" и "Дрина-Сава".

6. Дискусии

6.1 Благодарници

- Благодарници од страна на Здружението на пчелари "Матица" беа доделени до SWG за финансирање и промовирање на пчеларството, прифатена од страна на теренскиот соработник г-дин Предраг Марковиќ и до здружението на пчеларите "Трмка", Старо Нагоричане, за успешна меѓународна соработка.

6.2 Дискусии

- Беа отворени дискусии за иднината на проектот и планираниот повик за настани "Луѓе за луѓе" во регионот Пчиња-Краиште.
- Претставничката од општина Куманово, проект-менаџер на прекугранична соработка Косово и Македонија, Г-ѓа Донка Петровска ја отвори дискусијата за буџетот за активностите Луѓе за Луѓе и за начинот на спроведување на истиот.
- Претставникот од Општина Кустендил, Г-дин. Борислав Крумов, објасни за фестивалот "Балканска Черга" што го организираат веќе осум години и ги покани сите присутни на фестивалот во областа Кујстендил за да поставуваат штандови за промовирање на прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште" и работата на групата на заинтересирани страни. Беше наведено дека се отворени за соработка. Тие работат во сферата на културата и занаетчиството во соработка со општина Крива Паланка.
- Теренскиот соработник г-дин Предраг Марковиќ им објасни на учесниците дека SWG е отворена за соработка и е подготвена да ги поддржи заинтересираните организации кои сакаат да учествуваат во активностите луѓе за луѓе или имаат интерес да аплицираат за отворениот СВС повик.
- Отворена дискусија за други тековни проекти во регионот и поддршката што SWG е подготвена да ја даде за аплицирање во други проекти од интерес за прекуграничниот регион на "Пчиња-Краиште" и наоѓање потенцијални партнери.

1. Заклучоци и идни активности

Шестиот состанот на група на засегнати страни за прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште" се одржа на 7 март 2018 година, во ресторанот "Тимчевски", општина Старо Нагоричане, Македонија со присуство на 43 учесници од регионот. По презентациите и дискусиите, беа донесени следните заклучоци:

- По овој состанот ќе биде отворен повик за предлози за активностите "Луѓе за Луѓе" во прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште";
- На сите учесници на состанокот на групата на засегнати страни за прекуграничниот регион "Пчиња - Краиште", кои се во процес на изработка или имаат во план да аплицираат за тековниот СВС отворен повик, беше понудена техничка поддршка од страна на SWG.
- До следниот состанок на засегнатите страни, треба да се направи преглед на оперативниот протокол и избор на претседателство: претседател и потпретседатели;
- Заинтересираните страни се информираа дека во иднина секоја организација/институција/компанија треба да ги испрати своите официјални номинации до следниот состанок, со цел да се креира листа на номинирани засегнати страни за прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште".

Подготвено од:

Арта Реџеџи

Претставник за односи со јавност